



Karate

klub

A E R O D
R O M

тел: 077 / 602 000

Jane Sandanski 114/1/10

Skopje

e-po[ta: kkaerodrom@t.mk

s-ka 300 000 000 500 168

Komercijalna banka, Skopje

најстар аматерски спортски клуб во општина Аеродром

**КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА
НА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ**

01/22
Скопје, 16 јануари 2022

ИЗВЕШТАЈ

*за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти*

Карате клуб АЕРОДРОМ, Скоопје за 2021 г, со седиште на Бул. Јане Сандански бр 114/1/10, Скопје, со ЕДБ/ЕМБГ 4030982276730 и со Решение за вршење на дејност спорт 08-404/2, 19.03.2008 година.

***I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист по ОСНОВ
НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА***

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	4.950,00 денари	Влада на Република Македонија АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

***II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист
ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ***

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Користење сала во ООУ Ѓоргија Пулевски, Скопје	4.900,00
2	Банкарски трошоци на Комерцијална банка АД Скопје	50,00

Потпис и печат на овластено лице
Карате клуб *Аеродром*, Скопје

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување
за спортски клубови и активни спортисти

Карате Клуб Арена

2021

_____ за _____ година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

Струга

4026007500304/ 6275672

со седиште _____, со ЕДБ/ЕМБГ _____
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

08-125/2

и со Решение за вршење на дејност спорт _____
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	15 0000	ГМ 2014 Логистик ДОО
2		
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Годишна чланарина за 2022година	10 000
2	Банкарски услуги	562
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		



Потпис и печат на овластено лице

НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

Карате клуб АРМОР Тетелуца за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)
со седиште ул. Смиљски бр. 9 Тетелуца, со ЕДБ/ЕМБГ 4006006120272
(адреса) (единствен даночен/матичен број)
и со Решение за вршење на дејност спорт 08-1281/2
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	20.000,00	АРМОР СЕКУРИТИ ДООТетелуца
2		
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Изнајмување на спортски сали за тренирање	20.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		



Потпис и печат на овластено лице

Менко Кеве

НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16,

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“) бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

Карате Клуб АСИАРТ Гостивар за 2021 година, со седиште Сретко Крстески 67 Гостивар, со ЕДБ 4007015518579, и со Решение за вршење на дејност спорт 08-1011/2

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	200.000 ден	Вардар Долomit ДООЕЛ Скопје
2		
3		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	КФСМ - котизација	10.000,00
2	Мараци – уредување на спортска сала (3 точка)	60.000,00
3	Останало во сметка	130.000,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице

НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), **КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:**

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

**за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти**

_____ **КАРАТЕТ КЛУБ „АСТИБО“ ШТИП** _____ за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште 4-та Македонска бригада бб Штип , со ЕДБ/ЕМБГ **4663713** **4029993109072**
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт 08-609/2 од 14.03.2008 год.
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист по основ на ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	9.900,00	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2	20.000,00	МК „МИЛАНО МОДА“ ДОО ШТИП
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ги ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	БАНКАРСКИ ПРОВИЗИИ	783,00
2	КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДИНИЈА (котизација и регистрација)	8.100,00
3	„ЕАМ“ ДОО ШТИП (спортска опрема маици)	12.390,00
4	2-РИ АВГУСТ ДООЕЛ ШТИП (печатење на спортска опрема)	2.000,00
5	„МАРИВА“ ДООЕЛ ШТИП (храна за спортисти за натпревари)	6.000,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		



Потпис и печат на овластено лице

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

_____ Спортско Рекреативен и Карате Клуб Бонсаи _____ за
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

__ 2021 __ година,

со седиште Кузман Јосифовски 110А - Прилеп _____, со
(адреса)

ЕДБ/ЕМБГ _____ 4021995107408 _____
(единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт _____ 08 1875/2 _____
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист по основ на ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	Ваучер бр: 08-382/578, ваучерот не е реализиран, 220.000.00 денари	
2	72.600,00 денари, реализирани	Влада на Р.С. Македонија
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ги потрошиле СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Набавка на тренерки, платено по фактура: Извод бр: 23,	36.816,00 ден.
2	Котизација за натпревар, Извод бр: 35	6.600,00 ден.
3	Плата за вработен - спортски работник: Извод бр: 18	15.200,00 ден.
4	Плата за вработен - спортски работник: Извод бр: 12	15.200,00 ден.
5		
6		
7	Вкупно:	73.816,00 ден.
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице



Валентина Пурдеска _____

НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), **КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:**

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несрекен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

Карате клуб Ботони за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште ул. Босна и Херцеговина бр.25/21, (адреса) (единствен
даночен/матичен број) и со Решение за вршење на дејност спорт 30120210016883 (на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	4.950,00 денари	Влада на Република Македонија
2	10.000,00 денари	Техночист Доо
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Материјални трошоци	4.500,00 денари
2	Надомест за користење на спортска сала	10.000,00 денари
3	Провизија Комерцијална банка	300,00 денари
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице
Зинибор Шивант Шини



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

Карате клуб ВАЗАРИ Скопје

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за бр. 02/2022
01.05.2022 год.
СКОПЈЕ

спортски клубови и активни спортисти

_____ КК ВАЗАРИ _____ за _____ 2021 _____ година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште _____ ул. Арх. Сотир Томовски бр. 11А _____, со ЕДБ/ЕМБГ _____ 4032018536653 _____
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт _____ 08-657/2 од 15.03.2018 _____
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	29.700,00 ден.	Влада На РС Македонија
2		
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ги ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Ангажирање на Кондиционен тренер	26.500,00 ден.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ
за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

Ш.К.К Вардар за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште ул. Цветан Димов бр 70, Скопје, со ЕДБ/ЕМБГ 4030974163137 / 5556198
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт 08-619/2 .
(на спортскиот клуб)


I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист по основ на ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	99000,00	Влада на Р.Северна Македонија
2	167500,00	Унија Финансикса
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ги потрошиле СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Европско првенство во Тампере за Марио Димчевски	59520,00
2	Префрлени средства на Ферри Исиќ за ваучер { средства добиени од Влада }	16500,00
3	Уплата за користење на термини за тренинг за 6,7,9,10,11,12м 2021г	156000,00
4	Провизија од банка	1001,00
5	Годишна котизација за клубот за членство во КФМ	10000,00
6	Уплата за натпреварувачки и тренерски картони	6000,00
7	Непотрошени средства	17479,00
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

Карате Клуб Гладиятор _ за _2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)
со седиште ул.Васил Главинов бр.9 со ЕДБ/ЕМБГ 4004009503455
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт Број: 08-1916/3 од 27.11.2009 година
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист по ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	72.600,00 денари	Агенција за Млади и Спорт
2	147.400,00 денари	Друштво за Градежништво Изгрев Инженеринг бр. на Договор 03-398/1 од 27.12.2021 година
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ги ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Средствата од даночното ослободување добиени во 2021 година, не се потрошени и се планирани за користење во 2022 година.	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

Здружение Карате Клуб „ДРИНИ„ Струга за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште **ЈНА бр.Бетон – Ц/18 Струга** , со ЕДБ/ЕМБГ **4026999121490**

(адреса)

(единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт број. 08-1872/4-04 .

(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист по основ на ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	66.000 ден.	Влада на Република Северна Македонија
2	50.000 ден.	Генц Комерц
3	84.000 ден	ПЗУ Аптека Виа Фарм Вевчани
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ги потрошиле СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Спортска Сала – Гимназија „Др. Ибрахим Темо,, Струга	17,600 ден
2	Карате Федерација на Северна Република Македонија	8,400 ден
3	Спорт М	18,676 ден
4	ИнтерСпорт	1,290 ден.
5	Макпетрол	7,000 ден
6	Лукоил	1,000 ден
7	К. Б Жан Митрев – Ковид Тест ПЦР	7,500 ден
8	ПУТД Сетек	27,698 ден
9	ТА „СКАУТ,,	30.300 ден
10	Центар за Јавно Здравје – Охрид Ковид тест ПЦР	4,300 ден
11	ЈЗУБолница за Нефрологија Струга – Ковид тест	3.800 ден
12.	Ресторант “Агро Полог“ Желино	2,560 ден
13.	Хотел ОЛД-Сити-Скопје	1,230 ден

18.	Будо Балкан – Опрема за Карате	67.465,00 ден
19.	Провизија	1.181 ден

Потпис и печат на овластено лице

НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), **КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:**

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување
за спортски клубови и активни спортисти

Карате клуб ЕРОЛ 2007

2021

_____ за _____ година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

Лабуништа- Струга

4026008502726/6356745

со седиште _____, со ЕДБ/ЕМБГ _____
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

08-1657/1

и со Решение за вршење на дејност спорт _____
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	40 000	Гајрет ДООЕЛ - Лабуништа
2		
3		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Превоз на деца	37 000
2	Банкарски услуги	2 930
3		
4		
5		

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несрекен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

Шотокан Карате-До Клуб “ЈОШИТАКА” Скопје

2021

за _____ година,

(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

Ул. Бул. Илинден бр.79/26

4535065

со седиште _____

(адреса)

, со ЕДБ/ЕМБГ _____

(единствен даночен/матичен број)

Бр.08-1712/2

и со Решение за вршење на дејност спорт _____

(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист по основ на ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	4.950,00	ВЛАДА НА РСМ
2	10.000,00	КТМ ЕОЛ КВАЗАР- Скопје
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ги потрошиле СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	По ф-ра за користење сала за подготовки	15.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16,

61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

Карате клуб Кеикс Скопје за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште Ул.Крсте Асенов 18/2-25 Скопје, со ЕДБ/ЕМБГ 5330882
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт 08-299/2
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	350 000,00 денари	30% од АМС и фирма покровител на Вауцер
2		
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Спортска опрема (патики , мајци) ф-ра 3-1-008	10 000,00 ден
2	Спортска опрема (вреки од Полеоспорт) ф-ра 21-013-001.380	10 216, 00 ден
3	Акотизација за нат,и натпреварувацки картони	3 600, 00 ден
4	Спортска опрема (статицен точак) ф-ра 59/2021	12 990, 00 ден
5	Акотизација за нат, и натпреварувачки картони	6 000, 00 ден
6	Тренинг подготовки (Октопод)	11 200, 00 ден
7	Хотелски услуги за подготовки	24 720,00 ден
8	Европско првенство во Финска (ТА Скаут)	119 040,00 ден
9	Клубски подготовки (Влора – Албанија)	198 000,00 ден
10	Фискални сметки од трошоци за спортисти на подготовки и европски првенства и банкарси провизии	29 000,00 ден
11		

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

Карате Клуб Кизаме за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште Боро Тодоровик бр.6, со ЕДБ/ЕМБГ 4043016519796
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт 08-1097/1
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	50 000 денари	ДСАО "ОСА" Скопје
2	66 000 денари	Влада на Република Македонија
3	83 000 денари	Енерџи Контрол Дооел

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Златна лига за деца – Пореч/Хрватска	66 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице

AP



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

Клуб за државни собранија „Кун-су-инг“ - Охрид за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)
со седиште ул. Права Мил Мрорберица бр. 4, со ЕДБ/ЕМБГ 4020999128365
(адреса) (единствен даночен/матичен број)
и со Решение за вршење на дејност спорт Карпине
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА


Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	*15 000 денари	ДП „Бучен Козан“ 300
2		
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	платба за регистрација на најдобрите	5000
2	контракти за учество на најдобрите	7000
3	денарски континенти	2000
4	набавка на опрема	1000
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластен лице

Синевски Анѓелина



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

Карате Клуб КУШТРИМИ – Скопје _____ 2021 _____ година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште Скопје _____ со ЕДБ/ЕМБГ 4043013512677
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт 08-580/2
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	39.000 ден	Влада на РСМ (АМСМ на РСМ)
2		
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Спортска опрема Ф-ра бр: 233	34.000
2	Чланарина за спортисти	5.000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице

Претседател: Ирфан Алиу

НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16,

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

КАРАТЕ КЛУБ МАВАШИ- за 2020 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)
со седиште ул. Стари Новакина бр.15/а со ЕДБ/ЕМБГ 5656893
(адреса) (единствен даночен/матичен број)
и со Решение за вршење на дејност спорт 08-604/3 13.10.2006
(на спортскиот клуб)


I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	<u>4.950,00</u>	<u>из Спортски клуб</u>
2		
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	<u>Ставки опрема и реквизити – Поло мажи</u>	<u>4.900</u>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,

61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- ✓ ➤ набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Интер ББ

Тел/факс +389 2 55 11 320
ул. „Петре Георгиев“ бр.117
1000 Скопје Р.Македонија
e-mail: interbb@hotmail.com



Design X Screen printing

Фактура/Испратница

Број 540/21

Датум: 19.окт.2021

Валута: 19.окт.2021

До _____

МАВАШИ

1000 Скопје

РБ	Опис на артикал - услуга	Ед. Мера	Кол.	Цена	Рабат	Износ	ДДВ	Вкупно
1.	Поло маици		14,00	296,61		4.152,54	18%	4.900,00
Заклучно со реден број 1. Со зборови: четири илјади деветстотини денари.						Вкупна цена:		4.153,00

Рок за плаќање: Веднаш

Осн. 5%:	0,00	Осн. 18%:	4.153,00	Основа:	4.153,00
ДДВ 5%:	0,00	ДДВ 18%:	747,00	ДДВ:	747,00

Вкупно за наплата денари: 4.900,00

жиро сметка:

Стопанска Банка А.Д. Битола 500-0000010208-55
ЕДБ: МК40300001438744

Силвана Боева
Интер ББ ДОО Скопје
Овластено лице за потпишување на фактури



ПРИМИЛ
(име и презиме)

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување
за спортски клубови и активни спортисти

Карате Клуб Македонија - ШТИП за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште Поголе Тузков 197., со ЕДБ/ЕМБГ
40259991200560
(адреса) (единствен

даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт

00-3592/2 - 2007 год
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	66.000	Влада на Р.С. Македонија
2	134.000	А.Д. Алкалоид - Скопје
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Ковичауција	10.000
2	Ковичауција Ретинауција	10.000
3	Кирција	20.000
4	Промови Вода - сируч	40.000
5	Промови за патување	20.000
6	Договори - тренерски	40.000
7	Промови за часот	20.000
8	Промови - промови за наредба во Р.С.М	40.000
9	Промови Ванско	30.000
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15,

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

ЗДРУЖЕНИЕ КАРАТЕ КЛУБ МАКПЕТРОЛ СКОПЈЕ за 2021 година,

(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште Св.Кирил и Методија 4,
(адреса)

со ЕДБ: 4030997270933
(единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт ЗДРУЖЕНИЕ КАРАТЕ КЛУБ МАКПЕТРОЛ СКОПЈЕ .
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист по основ на ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	482.400	МАКПЕТРОЛ А.Д.СКОПЈЕ
2		
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ или активниот спортист ги ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	ЗАКУП(КИРИЈА) САЛА ЗА ВЕЖБАЊЕ	274.040
2	ОПРЕМА-ТРАКА ЗА ТРЧАЊЕ	208.360
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Потпис и печат на овластено лице

НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),

КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

Карате клуб МЕТАЛУРГ за 2021 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште Ул. 16-та Македонска бригада бр. 18 Скопје, со ЕДБ/ЕМБГ 4030976275366
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт Бр. 08-73/2 од 14.01.2013.
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	145.200,00 денари	Влада на Република Македонија
2	100.000,00 денари	Мај Комерц Леар Дооел Скопје
3	194.800,00 денари	РЕ-МЕДИКА Скопје – Гази Баба
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Надоместоци за стручни лица и стипендии за натпреварувачи	256.765,00 ден
2	Награди- бонуси за постигнати резултати	21.000,00 ден
3	Персонален данок	28.527,00 ден
	Трошоци за натпревар	
4	Котизации	13.200,00 ден
5	Ковид тестови	18.900,00 ден
6	За учество на Балканско првенство(пат, сместување и исхрана)	17.900,00 ден
	Трошоци за сала	
7	Кирија за користење фискултурна сала во СУГС Панче Арсовски	83.708,00 ден
8		
9		

Потпис и печат на овластено лице

НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),

КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.